



ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

Објава за тендер

Набавувач:	ПроКредит Банка АД Скопје
Назив на тендер:	Тендер за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервис на опрема и елементи од плексиглас
Број на тендер:	09/2010
e-mail:	tenders@procreditbank.com.mk
Факс:	(02) 321 99 01

Датум на објава на тендерот: 08.04.2010 година
Краен датум на доставување на понудите: 16.04.2010 година

Почитувани,

ПроКредит Банка АД Скопје ќе врши избор на најповолна компанија за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервис на опрема и елементи од плексиглас за потребите на Управата и експозитурите на ПроКредит Банка АД Скопје со важност во период од 06.05.2010 година до 06.05.2011 година.

I Понудувачот на тендерот треба да достави понуда за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервис за следниве елементи од плексиглас



Елемент за надворешна заштита



Елемент за внатрешна заштита на банкомат

ProCredit Bank
Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22

Phone +389/02/321 99 00
Fax +389/02/321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska, General Manager
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer






ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia



Скица за голем елемент за надворешна заштита



Скица за мал елемент за надворешна заштита

ProCredit Bank
Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22

Phone +389/02/321 99 00
Fax +389/02/321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska, General Manager
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia



Лого за рецепција поставено на ѕид



Заштита за алармен уред



Кантичка за отпадоци за банкомат



Холдер А3 сверен за на ѕид



Кутија за коментари



Долен дел од кутија за коментари



Холдер за весници со 3 џеба



Холдер за на маса со 2 џеба

ProCredit Bank
Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22

Phone +389/02/321 99 00
Fax +389/02/321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska, General Manager
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer





ProCredit Bank

Macedonia


ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia



Холдер А4 за на маса



Заштита на сид по мерка



Метален ротирачки холдер за лифлети со пластични холдери. Од наведената спецификација овој холдер ги има следните промени и тоа: профилот треба да е црвена боја, димензиите на холдерите согласно доленаведените димензии и од спецификацијата има намалување на еден ред холдери во висина.

ProCredit Bank
Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22

Phone +389/02/321 99 00
Fax +389/02/321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska, General Manager
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer







ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia



II Согласно дадените фотографии и детални спецификации Ве молиме да ја пополните табелата во прилог (Анекс 10) со пооделни цени со и без ДДВ по м2 или парче, за сите наведени ставки како и рок на испорака за секој пооделен производ.

Напомена: Од избраната компанија ќе биде побарано да изработи примероци – мал урнек од одредени холдери пред реализирање на првата нарачка. Дополнително на избраната компанија ќе и биде доставена лепенка за бои.

Банката го задржува правото за избор на повеќе компании.

Облик и содржина на понудата:

1. Понудата се изработува во писмен облик
2. Понудата треба да содржи:
 - а. Име, адреса и седиште на Понудувачот, броеви на телефон и факс, e-mail адреси и лица за контакт;
 - б. Единечна цена на понудата, со посебно изразен ДДВ. Цената треба да биде изразена во денари. Ве молиме да се нагласи **цената на транспортните трошоци надвор од градот - седиште на компанијата (ден./км)**. При изработката на понудата задолжително се пополнуваат **Анекс 9 – Понуда за тендер** и **Анекс 10 – Спецификација со поединечни цени** (во прилог на објавата од тендерот);
 - в. Начин на плаќање - по извршената услуга или испорака;
 - г. Рок на испорака, имајќи во предвид дека понудувачот во рок од 1 ден по доставената нарачка треба да достави понуда за изработка на ставките по мерка;
 - д. Одзив за сервис во Скопје во рок од 2 часа, а надвор од Скопје во рок од 24 часа;
 - ѓ. Гаранциски период;
 - е. Постпродажни сервиси;

ProCredit Bank
Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22

Phone +389/02/321 99 00
Fax +389/02/321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska, General Manager
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

- ж. Докази за квалитет (сертификат за квалитет, технички карактеристики, технички спецификации, функционални карактеристики, естетски карактеристики итн;
- з. Референтна листа;
- с. Доказ за бонитет од Централниот Регистар на РМ;
- и. Антикорупциска изјава потпишана и печатирана;
- ј. Информација за тековна состојба на фирмата од Централниот Регистар;
- к. Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност;
- л. Потврда дека не е отворена стечајна постапка;
- љ. Потврда дека не е отворена ликвидациона постапка;
- м. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува ревизорски извештај од матичното правно лице кој треба да биде издаден од реномирана странска ревизорска куќа.
- н. Фото-копија од важечка лична карта за физички лица.

Документите се доставуваат во оригинал или копија, со датум на издавање кој не треба да биде постар од 6 месеци.

Критериуми за оценување (бодување) што ќе се применуваат при донесување на одлука по тендер се следните:

- цена на чинење.....70 бодови
- рок на испорака.....25 бодови
- соработка со банката.....05 бодови

Одбраните добавувачи се обврзани да отворат сметка во ПроКредит Банка АД Скопје.

Понудите треба да се испратат во затворено плико, со ознака “Не отварај” и „За тендер“ најдоцна до крајниот датум за доставување на понудите на долунаведената адреса:

Бул. Јане Сандански 109а, Скопје

со назнака за **Тендер за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервис на опрема и елементи од плексиглас бр.09/2010.**

Понудите кои се примени преку e-mail или по факс, понуди примени по истекот на крајниот рок, понуди добиени и адресирани до вработени на ПроКредит Банка не се сметаат за валидни при одлучување за тендерот.

Пликотото не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Доколку по барање на Набавувачот ПроКредит Банка, Понудувачот треба да изработи модел на предметот кој се набавува, изработката и доставувањето до просториите на Банката е на трошок на Понудувачот и моделот останува во сопственост на Понудувачот. ПроКредит Банка не е должна на Понудувачот да му ги надомести трошоците за изработка ниту пак било кои други трошоци настанати во врска со изработката на моделот и не е должна да го откупи истиот.

